

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Град Скопје**

I.1.2) Адреса: **Бул. Илинден 82**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Бојан Савески** Адреса на е-пошта: **javninabavki@skopje.gov.mk**

Телефон/Факс: **3297-222/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на основни проекти за реконструкција на фасади на постојни објекти во централно градско подрачје на градот Скопје на ул. „Димитрие Чуповски“ согласно графички прилог, за дел 1-Објект б.б, 002, Дел 2-Објект бр. 1, Дел 3-Објект бр. 1а, Дел 4-Објект бр.21 спроведениот Конкурс за избор на идејно решение со бр. 77/2015 врз основа на избраните идејни решенија

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **фасади на постојни објекти на ул. „Димитрие Чуповски“**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Изработка на основни проекти за реконструкција на фасади на постојни објекти во централно градско подрачје на градот Скопје на ул. „Димитрие Чуповски“ согласно графички прилог, за дел 1-Објект б.б, 002.**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **6**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**
Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување: **кога предметниот договор следува по спроведување на конкурс за избор на идејно решение и се доделува на најдобро рангираниот учесник или на еден од најдобро рангираните учесници**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Не**

III.5) Дали е спроведена електронска аукција? **Не**

III.6) Дали е спроведено поднесување на конечна цена? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **05.08.2016**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Трговско друштво за**

производство, трговија, инженеринг и градежништво АРХИТЕКТОНИКА ДООЕЛ Скопје

Адреса на носителот на набавката: **ул. Владимир Комаров бр. 29/3/15**

Град или населено место: **Скопје**

Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **508.474,57**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **595.900,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **17.08.2016**